



СЛУ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски, односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазици. — Огласи според тарифата. — Жиро-сметка кај Службата на општественото книговодство 65802 603-1125

Петок, 4 октомври 1974

БЕЛГРАД

БРОЈ 49

ГОД. XXX

Цена на овој број е 24 динари. — Претплата за 1974 година изнесува 350 динари. — Редакција: Улица Јована Ристика бр 1 Пошта Фах 226. — Телефони: централа 650-135; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Комерцијален сектор 651-671; Телекс 11734

894.

Врз основа на член 37ж од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 28/66, 54/67, 15/71, 29/71 и 26/72) и точка 5 став 4 од Одлуката за утврдување и распределба на глобалната девизна квота за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали за 1974 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/73 и 39/74), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА ДОПОЛНИТЕЛЕН ИЗНОС НА ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА ЗА УВОЗ НА РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ И ДЕЛОВИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И МОНТАЖА НА ВАГОНИ

1. На организациите на здружениот труд од франката 117 — Групација на производителите на шински возила, покрај износот на глобалната девизна квота што им припаѓа врз основа на Одлуката за утврдување и распределба на глобалната девизна квота за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали за 1974 година, им се утврдува и дополнителен износ на глобалната девизна квота во височина од 36.338.520 динари во девизи што се од значење за одржување на ликвидноста во меѓународните плаќања и 173.255.500 динари во клириншки девизи (Бразилски О\$).

2. Средствата на глобалната девизна квота од точка 1 на оваа одлука ги распределуваат договорно внатре во Стопанската комора на Југославија организациите на здружениот труд што склучиле договори за испорака на вагони во Бразил.

3. За извршената распределба на дополнителниот износ на глобалната девизна квота на поодделни организации на здружениот труд во смисла на точка 2 од оваа одлука, Стопанската комора на Југославија му доставува извештај за извршената распределба, со соодветната документација, на Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, кој на секоја организација на здружениот труд ќе ѝ издаде за тоа решение во рок од 15 дена од денот на приемот на извештајот.

4. Неискористените средства на дополнителниот износ на глобалната девизна квота од точка 1 на оваа одлука можат да се користат и во наредната година.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 573

27 септември 1974 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биџиќ, с. р.

895.

Врз основа на член 6 од Законот за евиденција на движењето на средствата во областа на општата, заедничката и друга потрошувачка („Службен лист на СФРЈ“, бр. 55/72 и 24/74), сојузниот секретар за финансии пропишува

П Р А В И Л Н И К

ЗА ОСЛОВНИТЕ ПОДАТОЦИ И ЗА НАЧИНОТ НА ИЗРАБОТКАТА НА БИЛАНСОТ НА ПЛАНИРАНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ОПШТА, ЗАЕДНИЧКА И ДРУГА ПОТРОШУВАЧКА И ЗА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕТО НА ТОЈ БИЛАНС

Член 1

Со цел за планско насочување и следење на средствата на општата, заедничката и друга потрошувачка во согласност со политиката на општествено-економскиот развој, а заради увид во обврските на организациите на здружениот труд, на работните луѓе и на граѓаните спрема општествено-политичките заедници, самоуправните интересни заедници и другите корисници на општествени средства и во обемот, структурата и начинот на користењето на тие средства, републиките, автономните покраини и општините составуваат своен биланс на планираните средства за општа, заедничка и друга потрошувачка (во натамошниот текст: сводниот биланс на планираните средства) и извештај за извршувањето на сводниот биланс на планираните средства на општата, заедничката и друга потрошувачка (во натамошниот текст: извештајот за извршувањето на сводниот биланс на планираните средства).

Сите општествено-политички заедници, самоуправните интересни заедници и фондвите на општествено-политичките заедници и другите корисници на средства за општа, заедничка и друга потрошувачка (во натамошниот текст: корисниците на средствата на општата, заедничката и друга потрошувачка), се должни во буџетот, во финансискиот план, односно во друг акт, со кои се уредува прашањето на нивното финансирање и во своите завршни сметки (во натамошниот текст: актот за финансирањето) да ги обезбедат податоците определени со овој правилник, потребни за изработка на своен биланс на планираните средства и извештај за извршувањето на сводниот биланс на планираните средства од став 1 на овој член.

Член 2

Како корисници на средствата на општата потрошувачка се подразбираат општествено-политичките заедници (општините, автономните покраини, републиките и федерацијата).

Како корисници на средствата на заедничката потрошувачка се подразбираат сите самоуправни интересни заедници во областа на здравственото осигурување, пензиското и инвалидското осигурување, непосредната детска заштита и детскиот додатоци, образованието, културата, научната работа, фи-

зичката култура, вработувањето, социјалната заштита и сл. Како корисници на тие средства се подразбираат и другите самоуправни организации и заедници, што работните луѓе, во согласност со Уставот на СФРЈ, ги основаат заради задоволување на своите лични и заеднички потреби и интереси и заради усогласување на работата во областа за која основаат интересна заедница со тие потреби и интереси.

Како корисници на средствата на другата потрошувачка се подразбираат општествените самоуправни фондови, и тоа: фондот на заедничките резерви, фондот за развој на стопански недоволно развиените подрачја, фондот за патишта, фондот на водите, фондот за обнова на Босанска Краина, фондот на здруженото стопанство и фондот на солидарноста формирани по пат на општествени договори и самоуправни спогодби, фондот за стабилизација и другите фондови што ги основаат општествено-политичките заедници.

Член 3

Актите за финансирање на корисниците на средствата на општата, заедничката и друга потрошувачка од член 1 став 2 на овој правилник содржат план и распоред на сите средства според намените на потрошувачката, со кои, врз основа на важечките прописи, општествените договори и самоуправните спогодби, како и сопствените приходи што самостојно ги утврдуваат, ќе располагаат корисниците на средствата на општата, заедничката и друга потрошувачка за планскиот период.

Актите за финансирањето на корисниците на средствата на општата, заедничката и друга потрошувачка се составуваат врз основа на инструментите усогласени со политиката на општествено-економскиот развој на општествено-политичките заедници, податоците од завршните сметки и од периодичните пресметки за изминатиот период, евиденцијата за остварувањето на приходите и расходите за изминатиот период пропишана со Правилникот за начинот за водење евиденција и за доставување податоци за движењето на средствата во областа на општата, заедничката и друга потрошувачка („Службен лист на СФРЈ“, бр. 71/73) и процената на извршувањето на актот за финансирањето до крајот на тековниот период. Кон актот за финансирањето задолжително се дава и образложение на неговиот обем и структурата.

Член 4

Врз основа на податоците од актот за финансирањето на корисниците на средствата на општата, заедничката и друга потрошувачка, органот надлежен за работите на финансиите на општината, на автономната покраина и на републиката составува своден биланс на планираните средства за наредниот период.

Сводниот биланс на планираните средства од став 1 на овој член се составува збирно според видовете на корисниците на средствата од член 2 на овој правилник и збирно за областите на општата, заедничката и друга потрошувачка, како и збирно за општествено-политичката заедница како целина.

Сводниот биланс на планираните средства од ст. 1 и 2 на овој член се изработува напоредно со донесувањето на документите за политиката на општествено-економскиот развој на општествено-политичката заедница.

Член 5

Корисниците на средствата на општата, заедничката и друга потрошувачка се должни до 15 октомври тековната година да му доставуваат податоци од своите акти за финансирањето на органот надлежен за работите на финансиите на онаа општес-

твено-политичка заедница на која организационо ѝ припаѓаат, односно на чија територија се наоѓа нивното седиште.

Органите надлежни за работите на финансиите на општините, односно корисниците на средствата на општата, заедничката и друга потрошувачка, чија дејност се простира на територијата на повеќе општини, се должни својни биланси на планирањето средства, односно податоци од своите акти за финансирањето да му доставуваат на органот надлежен за работите на финансиите на републиката, односно на автономната покраина до 31 октомври, а овие — на Сојузниот секретаријат за финансии — до 15 ноември тековната година.

Член 6

Податоците од актот за финансирањето и сводниот биланс на планираните средства се составуваат на образецот БПС. Извештајот за извршувањето на сводниот биланс на планираните средства и податоците за извршувањето на актот за финансирањето се составуваат на образецот БИС. Тие образци и упатствата за нивното пополнување се отпечатени кон овој правилник и се негов составен дел.

Член 7

Корисниците на средствата на општата, заедничката и друга потрошувачка се должни да го следат извршувањето на своите акти за финансирањето за периодот на кој документите за политиката на општествено-економскиот развој се однесуваат и да составуваат извештај за извршувањето на тие акти по истекот на периодот на кој се однесуваат, со образложение на тој извештај.

Извештајот за извршувањето на актот за финансирањето се составува врз основа на финансиската документација од завршните сметки на корисниците на средствата на општата, заедничката и друга потрошувачка и евиденцијата за остварувањето на приходите и расходите пропишани со Правилникот за начинот за водење евиденција и за доставување податоци за движењето на средствата во областа на општата, заедничката и друга потрошувачка.

Член 8

Извештаите за извршувањето на актите за финансирањето од член 7 на овој правилник корисниците на средствата на општата, заедничката и друга потрошувачка ѝ ги доставуваат на надлежната служба на општественото книговодство кај која се водат нивните жиро-сметки на образецот БИС од член 6 на овој правилник, како и на органот надлежен за работите на финансиите на општествено-политичката заедница на која организационо ѝ припаѓаат, односно на чија територија се наоѓа нивното седиште.

Службата на општественото книговодство врши контрола на примените извештаи.

Службата на општественото книговодство врши збирна обработка на податоците од извештаите за извршувањето на актите за финансирањето за потребите на корисниците на средствата на општата, заедничката и друга потрошувачка.

Член 9

Извештаите за извршувањето на актите за финансирањето корисниците на средствата на општата, заедничката и друга потрошувачка ѝ ги доставуваат на надлежната служба на општественото книговодство најдоцна до 31 март тековната година.

Член 10

Службата на општественото книговодство е должна обработените податоци од член 9 на овој пра-

вилник да им ги доставува на користење на општествено-политичките заедници и на другите заинтересирани органи и организации до 30 април тековната година.

Член 11

По исклучок од одредбите на член 5 од овој правилник, траењето на роковите за доставување на сводниот биланс на планираните средства и за доставување на податоците од актите за финансирањето за 1975 година се продолжува за 15 дена.

Член 12

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 9025/1

25 септември 1974 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,

Момчило Цемовиќ, с. р.

Образец БПС

СВОДЕН БИЛАНС НА ПЛАНИРАНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ОПШТА, ЗАЕДНИЧКА И ДРУГА ПОТРОШУВАЧКА ЗА _____ ГОДИНА

(назив на корисникот на средствата на општата, заедничката и друга потрошувачка)

во илјади динари

Реден број	Ставки на билансот	Остварено во претходната година	Процена на остварувањето за тековната година	Индекс (4:3)	План за наредната година	Индекс (6:4)
1	2	3	4	5	6	7
I. Формирање на средствата						
1	Средства пренесени од претходната година (состојба на почетокот на годината)					
1.1	Сопствени средства					
1.2	Средства на кредити и заеми					
2	Данок на промет					
2.1	Основен данок на промет на производи и услуги					
2.2	Посебен републички, односно посебен покраински данок на промет на производи и услуги					
2.3	Посебен општински данок на промет на производи и услуги					
2.4	Друг данок на промет					
3	Други изворни приходи					
3.1	Данок на доход					
3.2	Данок од личниот доход од работен однос					
3.3	Придонеси од доходот					
3.4	Придонеси од личниот доход од работен однос					
3.5	Даноци и придонеси од личниот доход од земјоделската дејност					
3.6	Други даноци и придонеси					
3.7	Такси					
3.8	Царини и царински давачки					
3.9	Приходи според посебни прописи					
4	Приходи од услуги и други приходи					
5	Вкупно (3+4)					
Од тоа:						
5.1	Од стопанството					
5.2	Од нестопанството					
5.3	Од населението					
6	Позајмици и кредити					
7	Ослободени средства					
8	Средства примени од други корисници (трансфери)					
8.1	Од буџетот					
8.2	Од самоуправните интересни заедници					

1	2	3	4	5	6	7
8.3	Од фондовите на општествено-политичките заедници					
9	Вкупни примања (2 до 8)					
10	Вкупни средства (1 + 9)					
11	Средства пренесени на други корисници (трансфери)					
	11.1 На буџетот					
	11.2 На самоуправните интересни заедници					
	11.3 На фондовите на општествено-политичките заедници					
12	Нето-средства (10 минус 11)					
II. Употреба на средствата						
13	Непосреден потрошок на средствата					
	13.1 Лични доходи и лични примања					
	13.2 Придонеси и даноци на личните доходи и на личните примања					
	13.3 Материјални расходи					
	13.4 Инвестициони расходи:					
	13.41 во стопанството					
	13.42 во нестопанството					
	13.5 Друг непосреден потрошок					
14	Средства пренесени на крајните корисници					
	14.1 За финансирање на дејностите:					
	14.11 на органите на општествено-политичките заедници					
	14.12 на месните заедници					
	14.13 на работните заедници на самоуправните интересни заедници и на фондовите					
	14.14 на организациите на општествените дејности					
	14.2 За инвестиции и интервенции:					
	14.21 во стопанството					
	14.22 во нестопанството					
	14.3 Други средства пренесени на крајните корисници					
15	Дадени кредити					
16	Орочени и издвоени средства					
17	Вкупна употреба на средствата (13 до 16)					
18	Непотрошени средства на крајот на годината (12 минус 17)					
	18.1 Сопствени средства					
	18.2 Средства на кредити и заеми					

(место и датум)

Раководител
на финансиската служба,

Овластено лице,

**УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАЗЕЦОТ
БПС — СВОДЕН БИЛАНС НА ПЛАНИРАНИТЕ
СРЕДСТВА ЗА ОПШТА, ЗАЕДНИЧКА И ДРУГА
ПОТРОШУВАЧКА ЗА ————— ГОДИНА**

Републиките, автономните покраини и општините своите сводени биланси на планираните средства ги составуваат на Образецот БПС. Другите корисници на средствата на општата, заедничката и друга потрошувачка од член 2 на овој правилник доставуваат податоци од актите за финансирањето на образецот БПС, кој се пополнува на следниот начин:

во колона 3 — Остварено во претходната година — се внесуваат податоци за годината што ѝ претходи на годината во која се составува овој биланс;

во колона 4 — Процена на остварувањето за тековната година — се внесуваат проценетите податоци, со оглед дека билансот се составува пред истекот на годината;

во колона 5 — Индекс (4:3) — се внесуваат индексите што се пресметуваат како количник на колона 4 и колона 3 помножен со 100 (сто);

во колона 6 — План за наредната година — се внесуваат планираните податоци за годината за која се пополнува извештајот;

во колона 7 — Индекс (6:4) — се внесуваат индексите пресметани како количник на колона 6 и колона 4 помножен со 100 (сто).

На пример, сводниот биланс на планираните средства за општа, заедничка и друга потрошувачка за 1975 година, ќе се составува во втората половина на 1974 година, па поради тоа во колона 3 ќе се искажуваат податоци за остварувањето за 1973 година, во колона 4 процена на остварувањето за 1974 година, а во колона 6 план за 1975 година.

Под реден број 1 — Средства пренесени од претходната година (состојба на почетокот на годината) — се искажуваат сите средства, сопствени и кредитни, без оглед дали во тој момент се пласирани, ограничени, орочени или расположиви за употреба.

Под реден број 2 — Данок на промет — се искажуваат основниот, посебниот републички и посебниот општински данок на промет, како и другите даноци на промет, и тоа:

1) под реден број 2.1 — Освен данок на промет на производи и услуги — се внесуваат податоци за основниот данок на промет на нафта и на деривати од нафта, преработки од тутун, алкохолни пијачки, алкохол-етанол, патнички автомобили, лекови, производи што служат за крајна потрошувачка, како и податоци за основниот данок на промет на производи остварен со вршење на самостојни дејности без оглед дали тој данок се разрежува во годишен износ или не;

2) под реден број 2.2 — Посебен републички, односно посебен покраински данок на промет на производи и услуги — се искажуваат посебниот републички, односно посебниот покраински данок на промет на производи и посебниот републички, односно посебниот покраински данок на надоместоци за вршење услуги;

3) под реден број 2.3 — Посебен општински данок на промет на производи и услуги — се искажуваат посебниот општински данок на промет на производи и посебниот општински данок на надоместоци за вршење услуги;

4) под реден број 2.4 — Други даноци на промет — се внесуваат податоци за данокот на промет на недвижности и права.

Под реден број 3 — Други изворни приходи — се искажуваат самостојните фискални (освен данокот на промет) приходи што, според прописите со кои се определува нивната припадност, му припаѓаат на определениот корисник на средствата.

Другите изворни приходи се искажуваат, и тоа:

1) под реден број 3.1 — Данок на доход — се искажуваат републичкиот, односно покраинскиот и општинскиот данок на доход што се установени со прописите на општествено-политичките заедници;

2) под реден број 3.2 — Данок од личниот доход од работен однос — се искажуваат републичкиот, односно покраинскиот и општинскиот данок од личниот доход од работен однос, што се установени со прописите на општествено-политичките заедници;

3) под реден број 3.3 — Придонеси од доходот — се искажуваат придонесите што се установени со прописите на општествено-политичките заедници, односно со одлука на органите на управувањето на самоуправниите интересни заедници;

4) под реден број 3.4 — Придонеси од личниот доход од работен однос — се искажуваат придонесите што се установени со прописите на општествено-политичките заедници, односно со одлуките на органите на управувањето на самоуправниите интересни заедници;

5) под реден број 3.5 — Даноци и придонеси од личниот доход од земјоделска дејност — се искажуваат даноците и придонесите, што се пресметуваат според катастарскиот приход и според фактичниот приход, како и на приходите од шуми;

6) под реден број 3.6 — Други даноци и придонеси — се искажуваат данокот од личниот доход од самостојно вршење на стопански и нестопански дејности (освен земјоделски), данокот од вкупниот приход на граѓани, данокот од странски лица, данокот на имот, данокот на приходи од имот и од имотни права и сл.;

7) под реден број 3.7 — Такси — се искажуваат приходите од административни, комунални и судски такси, како и приходите од такси што според посебни прописи претставуваат приход на фондовите на општествено-политичките заедници и на самоуправниите интересни заедници;

8) под реден број 3.8 — Царини и царински давачки — се искажуваат приходите од царини, од посебни давачки и од царински такси при увозот на производи;

9) под реден број 3.9 — Приходи според посебни прописи — се искажуваат приходите што според посебни прописи се определени како изворни приходи на општествено-политичките заедници, на самоуправниот фонд и на самоуправниите интересни заедници, а кои не се опфатени под ред. бр. 3.1 до 3.8.

Под реден број 4 — Приходи од услуги и други приходи — се искажуваат вкупните други непосредно остварени приходи под кои се подразбираат нефискалните (незадолжителните) давања на организациите на здружениот труд во областа на стопанството и нестопанството, како и на граѓаните на поодделни корисници на средствата за општа, заедничка и друга потрошувачка, како што се:

1) приходите што самоуправниите интересни заедници ги остваруваат од организациите на здружениот труд во областа на стопанството, односно нестопанството врз основа на општествени договори и спогодби, а кои од посебните уплатени сметки од Наредбата за уплатување на приходите на општествено-политичките заедници, интересните заедници и фондовите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 71/73 и 25/74) се пренесени на жиро-сметката на одделниот корисник на средствата на општата, заедничката и друга потрошувачка;

2) приходите од месниот самопридонес;

3) приходите што се остваруваат на име услуги извршени на давателите на средствата;

4) приходите од другите давања на стопанството, нестопанството и населението.

Под реден број 6 — Позајмици и кредити — се искажуваат средствата наменети на потрошувачката, остварени од позајмици и кредити, освен од позајмици и кредити добиени од други корисници на средствата за општа, заедничка и друга потрошувачка.

Под реден број 7 — Ослободени средства — се искажуваат средствата што поодделен корисник на средствата ги пренесол од претходната година од жиро-сметката или од други издвоени сметки и ги

ставил на располагање за потрошувачка, како и средствата што се ослободени за потрошувачка во текот на годината од сметката на издвоените и орочените средства.

Под реден број 8 — Средства примени од други корисници (трансфери) — се искажуваат средствата примени (трансфери) од други корисници на средствата што се должни да составуваат биланси согласно со овој правилник, вклучувајќи ги и средствата добиени од позајмици и кредити, и тоа:

1) под реден број 8.1 — Од буџетот — се искажуваат средствата примени од жиро-сметката на буџетот, на пример примените дополнителни средства од буџетот на пошироката општествено-политичка заедница, придонесите (котизации) примени од потесните општествено-политички заедници, примените отстапени приходи од другите општествено-политички заедници и сл.;

2) под реден број 8.2 — Од самоуправните интересни заедници — се искажуваат средствата што од фондот на една, се пренесени во фондот на друга самоуправни интересна заедница по кој и да било основ (на пример: средства остварени кај заедниците на здравственото осигурување и кај заедниците на детската заштита од заедниците на пензиското и инвалидското осигурување);

3) под реден број 8.3 — Од фондовите на општествено-политичките заедници — се искажуваат средствата примени од фондовите на општествено-политичката заедница по кој и да било основ.

Под реден број 11 — Средства пренесени на други корисници (трансфери) — се искажуваат средствата пренесени на други општествено-политички заедници, самоуправни интересни заедници и фондови, и тоа:

1) под реден број 11.1 — На буџетот — се искажуваат средствата пренесени во корист на буџетот на друга општествено-политичка заедница (дополнителни средства, отстапени приходи, придонеси, котизации на пошироката општествено-политичка заедница и сл.);

2) под реден број 11.2 — На самоуправните интересни заедници — се искажуваат средствата пренесени на самоуправните интересни заедници, за финансирање на поблиските намени или без определување на поблиската намена;

3) под реден број 11.3 — На фондовите на општествено-политичките заедници — се искажуваат средствата што се пренесени на фондовите на општествено-политичките заедници и на другите самоуправни фондови (на пример: средства пренесени од буџетот на општествено-политичката заедница во корист на фондот на истата или друга општествено-политичка заедница).

Под реден број 13 — Непосреден трошок на средствата — се искажуваат расходите што се направени непосредно од жиро-сметката на корисникот на средствата за лични доходи и лични примања, за придонеси и даноци на личните примања, за материјални расходи и инвестиции, и тоа:

1) под реден број 13.1 — Лични доходи и лични примања — се искажуваат средствата издвоени за лична потрошувачка без придонесите и даноците (на пример: кај буџетот — за лични доходи на функционерите, за дневници итн.; за надоместоци поради одвоен живот од семејството итн.; кај заедницата на пензиското и инвалидското осигурување — за инвалидни и пензии; кај заедницата на детската заштита — за додатокот на деца итн.);

2) под реден број 13.2 — Придонеси и даноци на личните доходи и на личните примања — се искажуваат придонесите и даноците пресметани и уплатени на личните доходи и на личните примања под реден број 13.1;

3) под реден број 13.3 — Материјални расходи — се искажуваат средствата потрошени за материјални расходи непосредно од жиро-сметката на корисникот на средствата на општата, заедничката и друга потрошувачка (на пример: за патни трошоци на функ-

ционерите, за патни трошоци уплатени за вработување во друго место, итн.);

4) под реден број 13.4 — Инвестициони расходи — се искажуваат средствата потрошени од жиро-сметката на корисникот на средствата за инвестиции, и тоа: како за инвестициите во стопанството (реден број 13.41) така и за нестопанските инвестиции (реден број 13.42). Делот на средствата што се издвојува, како што е на пример случај со задолжителните депозити на нестопанските инвестиции, не се искажува под тој реден број туку под реден број 15;

5) под реден број 13.5 — Друг непосреден трошок — се искажуваат сите други непосредни трошоци што не се опфатени под ред. бр. 13.1 до 13.4. При тоа треба да се води сметка средствата пренесени на крајните корисници (на организациите на здружениот труд од областа на стопанството и нестопанството) да се искажуваат под реден број 14, а средствата пренесени на други корисници на средствата за општа, заедничка и друга потрошувачка (буџети, самоуправни интересни заедници и фондови на општествено-политички заедници) се искажуваат под реден број 11.

Под реден број 14 — Средства пренесени на крајните корисници — се искажуваат средствата пренесени на крајните корисници за финансирање на нивната дејност и потреби, средствата за интервенции и инвестиции, како и другите средства пренесени на крајните корисници, и тоа:

1) под реден број 14.11 — на органите на општествено-политичките заедници — средствата пренесени од буџетот на органите на општествено-политичките заедници за редовна дејност и за посебни намени;

2) под реден број 14.12 — на месните заедници — средствата пренесени на месните заедници без оглед на намената;

3) под реден број 14.13 — на работните заедници на самоуправните интересни заедници и фондови — средствата пренесени од фондовите на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници на органите на управувањето и на работната заедница на стручните служби;

4) под реден број 14.14 — на организациите на општествените дејности — средствата пренесени од буџетот на општествено-политичките заедници, односно од фондот на самоуправната интересна заедница и од фондот на општествено-политичката заедница за финансирање на дејноста на организациите на општествените дејности, освен средствата за инвестиции и интервенции што се искажуваат под ред. бр. 14.21 и 14.22.

Под реден број 14.2 — За инвестиции и интервенции — се искажуваат средствата издвоени за интервенции во стопанството, вклучувајќи ги и стопанските инвестиции, вишоците на приходите вратени на стопанството, како и средствата за нестопански инвестиции на општествените дејности.

Под реден број 14.3 — Други средства пренесени на крајните корисници — се искажуваат средствата пренесени на крајните корисници, што не се опфатени под ред. бр. 14.1 и 14.2.

Под реден број 15 — Дадени кредити — се искажуваат средствата што одделен корисник на средствата ги дал како позајмица или кредит. Ако кредитот или позајмицата е дадена на друг корисник на средствата за општа, заедничка и друга потрошувачка, тие средства не се искажуваат под реден број 15 туку под реден број 11.

Под реден број 16 — Орочени и издвоени средства — се искажуваат средствата што корисникот на средствата за општа, заедничка и друга потрошувачка по основ на договор ги орочил кај деловната банка. Под тој реден број се искажуваат и здружените и пренесените средства за инвестиции, издвоените средства на исплатите за инвестиции, гарантните износи и депозити и издвоените средства на резервите.

Образец БИС

ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗВРШУВАЊЕТО НА СВОДНИОТ БИЛАНС НА ПЛАНИРАНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ОПШТА ЗАЕДНИЧКА И ДРУГА ПОТРОШУВАЧКА ЗА _____ ГОДИНА

(назив на корисникот на средствата на општата, заедничката и друга потрошувачка)

во илјади динари

Реден број	Ставки на извештајот	Извештајна година		Индекси		
		Остварено во претходната година	Издадена планирана остварено	5:3	5:4	
1	2	3	4	5	6	7
I. Формирање на средствата						
1	Средства пренесени од претходната година (состојба на почетокот на годината)					
1.1	Сопствени средства					
1.2	Средства на кредити и заеми					
2	Данок на промет					
2.1	Основен данок на промет на производи и услуги					
2.2	Посебен републички, односно посебен покраински данок на промет на производи и услуги					
2.3	Посебен општински данок на промет на производи и услуги					
2.4	Други даноци на промет					
3	Други изворни приходи					
3.1	Данок на доход					
3.2	Данок од личниот доход од работен однос					
3.3	Придонеси од доходот					
3.4	Придонес од личниот доход од работен однос					
3.5	Даноци и придонеси од личниот доход од земјоделска дејност					
3.6	Други даноци и придонеси					
3.7	Такси					
3.8	Царини и царински давачки					
3.9	Приходи според посебни прописи					
4	Приходи од услуги и други приходи					
5	Вкупно (3 + 4)					
Од тоа:						
5.1	Од стопанството					
5.2	Од нестопанството					
5.3	Од населението					
6	Позајмици и кредити					
7	Ослободени средства					
8	Средства примени од други корисници (трансфери)					
8.1	Од буџетот					
8.2	Од самоуправните интересни заедници					

1	2	3	4	5	6	7
8.3	Од фондовите на општествено-политичките заедници					
9	Вкупни примања (2 до 8)					
10	Вкупни средства (1 + 9)					
11	Средства пренесени на други корисници (трансфери)					
11.1	На буџетот					
11.2	На самоуправните интересни заедници					
11.3	На фондовите на општествено-политичките заедници					
12	Нето-средства (10 минус 11)					
II. Употреба на средствата						
13	Непосреден потрошок на средствата					
13.1	Лични доходи и лични примања					
13.2	Придonesи и даноци на личните доходи и личните примања					
13.3	Материјални расходи					
13.4	Инвестициони расходи:					
13.4.1	во стопанството					
13.4.2	во нестопанството					
13.5	Друг непосреден потрошок					
14	Средства пренесени на крајните корисници					
14.1	За финансирање на дејностите:					
14.1.1	на органите на општествено-политичките заедници					
14.1.2	на месните заедници					
14.1.3	на работните заедници на самоуправните интересни заедници и фондовите					
14.1.4	на организациите на општествените дејности					
14.2	За инвестиции и интервенции:					
14.2.1	во стопанството					
14.2.2	во нестопанството					
14.3	Други средства пренесени на крајните корисници					
15	Дадени кредити					
16	Орочени и издвоени средства					
17	Вкупна употреба на средствата (13 до 16)					
18	Непотрошени средства на крајот на годината (12 минус 17)					
18.1	Сопствени средства					
18.2	Средства на кредити и заеми					

(место и датум)

Раководител
на финансиската служба,

Овластено лице,

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАЗЕЦОТ БИС — ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗВРШУВАЊЕТО НА СВОДНИОТ БИЛАНС НА ПЛАНИРАНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ОПШТА, ЗАЕДНИЧКА И ДРУГА ПОТРОШУВАЧКА ЗА _____ ГОДИНА

Корисниците на средствата на општата, заедничката и друга потрошувачка од член 2 на овој правилник доставуваат податоци за извршувањето на актот за финансирање на Образецот БИС.

Овој извештај се составува во согласност со член 7 од овој правилник, а врз основа на финансиската документација и завршните сметки на корисниците на средствата на општата, заедничката и друга потрошувачка, евиденцијата за остварувањето на приходите и расходите пропишани со Правилникот за начинот за водење евиденција и за доставување податоци за движењето на средствата во областа на општата, заедничката и друга потрошувачка, како и врз основа на книговодствената евиденција со која се располага во моментот на составувањето на извештајот.

Образецот БИС се пополнува на следниот начин:

Во колона 3 — Остварено во претходната година — се внесуваат податоци за годината што ѝ претходи на извештајната година.

Во колона 4 — се внесуваат податоци за извештајната година предвидени со сводниот биланс на планираните средства за општа, заедничка и друга потрошувачка (Образец БПС);

Во колона 5 — се внесуваат податоци за остварените приходи и за потрошокот на средствата во извештајната година;

Во колона 6 — се внесуваат индексите пресметани како количник на колона 5 и на колона 3 помножен со 100 (сто);

Во колона 7 — се внесуваат индексите пресметани како количник на колона 5 и на колона 4 помножен со 100 (сто).

На пример, извештај за извршувањето на сводниот биланс на планираните средства за општа, заедничка и друга потрошувачка за 1974 година ќе се составува во првиот квартал на 1975 година, па поради тоа во колона 3 ќе се искажат податоци за остварувањето за 1973 година, во колона 4 податоци од билансот на планираните средства за општа, заедничка и друга потрошувачка за 1974 година, а во колона 5 податоци за извршувањето на планот за 1974 година.

Внесувањето на податоците под ред. бр. 1 до 18 на овој образец се врши според Упатството за пополнување на Образецот БИС — Своден биланс на планираните средства за општа, заедничка и друга потрошувачка за _____ година.

896.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за југословенските стандарди и за нормите на квалитетот на производите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/74), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА АЛАТ И ПРИБОР

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Алат со тврд метал:

— Матрици за извлекување жици, прачки и цевки. Основни појмови.

Означување — — — — — JUS K.H3.010

— Матрици за извлекување челични жици — — — — — JUS K.H3.011

— Матрици за извлекување жици, од обоени метали — — — — — JUS K.H3.012

— Матрици за извлекување прачки со кружен пресек, од челик — — — — — JUS K.H3.013

— Матрици за извлекување прачки со кружен пресек, од обоени метали — — — — — JUS K.H3.014

— Матрици за извлекување челични цевки — — — — — JUS K.H3.015

— Матрици за извлекување цевки, од обоени метали — — — — — JUS K.H3.016

— Матрици за извлекување прачки со квадратен и правоаголен пресек, од челик — — — — — JUS K.H3.017

— Матрици за извлекување прачки со квадратен и правоаголен пресек, од обоени метали — — — — — JUS K.H3.018

— Матрици за извлекување прачки со шестаголен пресек, од челик — — — — — JUS K.H3.019

— Матрици за извлекување прачки со шестаголен пресек, од обоени метали — — — — — JUS K.H3.020

— Трнови за извлекување цевки, со налезен прстен од тврд метал — — — — — JUS K.H3.021

— Трнови за извлекување цевки, со прстен од тврд метал прицврстен на стебло со вијок — — — — — JUS K.H3.022

— Примена на тврди метали на злати за обработка со деформација и на алати за отсечување. Поделба на групи — — — — — JUS K.A9.025

— Листови за рачни пили за метал — — — — — JUS K.D1.020

— Лакови на рачни пили за метал — — — — — JUS K.D1.027

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, што е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 декември 1974 година.

4. Престануваат да важат следните југословенски стандарди:

Лак за пили за метал, рачни — JUS K.D1.027 донесен со Решението за југословенските стандарди за ножици, пили, пробоици, избивачи, обележувачи, обликувачи, притегачи, подвивачи, спојници и подложни плочки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/57);

Листови за рачни пили за метал — JUS K.D1.020 донесен со Решението за југословенските стандарди за пили за метал („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/65).

5. Југословенските стандарди од точка 4 на ова решение престануваат да важат на 30 ноември 1974 година.

Бр. 09-1482/1
5 март 1974 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Милаи Крајновиќ, с. р.

897.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за југословенските стандарди и за нормите на квалитетот на производите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/74), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ЕЛЕКТРОТЕХНИКАТА И ЕЛЕКТРОИНДУСТРИЈАТА

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Изолациони материјали врз основа на сложен лискун или обработена лискунска хартија.

Дефиниции — — — — — JUS N.A.84.01

Електроенергетика. Инсталациони плескаести спроводници со изолација и со плашт од PVC-маса, тип PP/U и PP/U-A — — — — — JUS N.C.3.235

Електроенергетика. Лесен спроводник за преносни трошила, со изолација и со плашт од PVC-маса, тип PP/L — — — — — JUS N.C.3.301

Електроенергетика. Спроводник за преносни трошила, со зајакната изолација и со плашт од PVC-маса, тип PP/J — — — — — JUS N.C.3.302

Електроенергетика. Свиткувачки спроводници за преносни трошила, со изолација и со плашт од гума, тип GG/J и GGT/J — — — — — JUS N.C.3.502

Електроенергетика. Свиткувачки спроводници за електрично заварување, со плашт од гума, тип ZG/S и со плашт од полихлоропрен, тип ZN/S — — — — — JUS N.C.9.030

Асинхронни машини. Трифазни асинхронни мотори со краткоспоен ротор и со површинско ладење. Однос на приклучните мерки и на називните сили. — — — — — JUS N.G.0.050

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, што е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 декември 1974 година.

4. Престануваат да важат следните југословенски стандарди:

Плоснат спроводник со наспоредни жили, PP/U — — — — — JUS N.C.3.235

донесен со Решението за југословенските стандарди за електрични спроводници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/60);

Електроенергетика
Лесен спроводник за преносни трошила, со изолација и плашт од PVC-маса PP/L — — — — — JUS N.C.3.301

Електроенергетика
Спроводник за преносни трошила, со зајакната изолација и плашт од PVC-маса PP/J — — — — — JUS N.C.3.302

донесени со Решението за југословенските стандарди за електрични спроводници изолирани со PVC-маса („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/61).

5. Југословенските стандарди од точка 4 на ова решение престануваат да важат на 30 ноември 1974 година.

Бр. 15-4315/1
9 јули 1974 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

898.

Врз основа на член 17 став 3, член 18 и член 62 точка 2 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и на народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/72), во врска со одредбите на глава III оддел 3 од Резолуцијата за оснотите на полицијата на општествено-економскиот развој на Југославија во 1974 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 71/73) и точ. 3, 5, 10 и 13 од Заедничките основи на кредитната политика во 1974 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/74 и 39/74), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА МЕРКИТЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА ВО 1974 ГОДИНА

1. Во Одлуката за мерките за спроведување на кредитната политика во 1974 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/74, 33/74, 35/74 и 39/74) во точка 3 под 1 одредба под а) во алинејата 1 процентот: „70%“ се заменува со процентот: „90%“, во алинејата 2 процентот: „60%“ — со процентот: „80%“ и во алинејата 3 процентот: „50%“ — со процентот: „70%“.

Одредбата под б) се менува и гласи:
„б) ако извозот се наплатува во други девизи, до височината:

— од 50% од состојбата на кредитите што банката им ги дала на комитетите за оваа намена со рок за враќање до 45 дена, а под услов земјата во која извозот е извршен да има побарувачки салдо во платниот промет со Југославија, односно ако е договорен манипулативен кредит — да не ја пречекорила височината на тој кредит;

— од 50% од состојбата на кредитите што банката им ги дала на комитетите со рок за враќање до 90 дена за извоз на производи на обоената металургија што се извезуваат според меѓудржавните аранжмани „М“ и „Г“;

2. Во точка 6 став 2 во одредбите под 1 и 2 зборовите: „а најмногу до износот од 13% од вредноста на договореното производство сметана по гарантираните откупни цени и“ се бришат.

Во одредбата под 3 зборовите: „а најмногу до износот од 10% од вредноста на договореното производство сметано по минималните откупни цени и“ се бришат.

Во одредбата под 5 процентот: „30%“ се заменува со процентот: „40%“.

Во одредбата под 7 зборовите: „а најмногу до 13% од вредноста на залихите на годишното производство и“ се бришат.

Став 5 се брише.
3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 70
26 септември 1974 година
Белград

Претседател на Советот
на гувернерите,
гувернер
на Народната банка
на Југославија,
Бранислав Чолановиќ, с. р.

899.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА МЕТАЛНИ СРЕДСТВА ЗА ЧИСТЕЊЕ — ЧЕЛИЧЕН

1. Претставникот на производителите и претставниците на потрошувачите на 11 јули 1974 година

склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени, за метални средства за чистење — челичен песок (мелен и тркалезна гранулација), со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, до 15%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите, што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 722 од 6 септември 1974 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителите: „Горене“, Товарна „Мута“ — Мута об Драви.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 21 купувач-потрошувач потписник на Спогодбата.

900.

Врз основа на член 22 во врска со член 25 ст. 1 и 3 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ГРАДЕЖНИ ПЛОЧИ ЗА ОПЛАТА ОД РЕЖАНА ГРАГА НА ИГЛОЛИСНИЦИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 19 јуни 1974 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за градежни плочи за оплата од режана грага на иглолисници, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, во просек до 31%, а според Ценовникот што е составен дел на Спогодбата.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите, што се предвидени во спогодбата.

3. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од денот наведен во Спогодбата.

Претставници на производителите: ЛМП „Блед“ — Блед, и „Јавор“ — Циска.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 23 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

901.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА АНТИРАБИЧНА ВАКЦИНА И ЗА ИМУНОБИОЛОШКИ ПРЕПАРАТИ ЗА ХУМАНА МЕДИЦИНА

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 16 јуни 1974 година

склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за антирабична вакцина и за имунобиолошки препарати за хумана медицина, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, и тоа за:

1) антирабична вакцина до 32 динари за една ампула од 5 ост;

2) имунобиолошки препарати за хумана медицина, во просек до 28,9%, а според ценовниците што се составен дел на Спогодбата.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите, што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 89 од 24 септември 1974 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: Пастеров завод — Нови Сад, Имунолошки завод — Загреб и Институт за имунологија и вирусологија — Белград.

Претставници на купувачите-потрошувачи: Сојуз на заедниците на здравственото осигурување на Југославија — Белград и Сојуз на заедниците на здравствените работни организации на Југославија — Белград.

По извршеното споредување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Решението за определување на цените за обрасци на патните и други исправи на Југословенски државјани и странци („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/74), се поткрала долунаведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦЕНИТЕ ЗА ОБРАСЦИ НА ПАТНИТЕ И ДРУГИ ИСПРАВИ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИ ДРЖАВЈАНИ И СТРАНЦИ

Во точка 1 под 11 наместо бројот: „5“ треба да стои: „10“.

Од Сојузниот секретаријат за внатрешни работи, Белград, 25 септември 1974 година.

УКАЗИ

Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателот на Републиката донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ДЕМОКРАТСКА РЕПУБЛИКА СОМАЛИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ДЕМОКРАТСКА РЕПУБЛИКА СОМАЛИЈА

I

Се отповикува

Синиша Кошуткиќ од должноста на извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Демократска Република Сомалија.

II

Се назначува
Јанез Хочевар, член на Централниот комитет на Сојузот на комунистите на Словенија, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Демократска Република Сомалија.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 18
11 септември 1974 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателот на Републиката донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКАТА ИСЛАНД И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКАТА ИСЛАНД

I

Се отповикува
Драго Кунц од должноста на извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Републиката Исланд.

II

Се назначува
Тојко Жарковиќ, извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Кралството Норвешка, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Републиката Исланд, со седиште во Осло.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 19
17 септември 1974 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА

Врз основа на чл. 5 и 149 од Деловникот на Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/72, 7/73, 29/73 и 8/74), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОТПОВИК И ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРЕТСТАВНИК НА СФРЈ ВО МЕГУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ

1. Се отповикува претставникот на СФРЈ во Меѓународната банка за обнова и развој д-р Бранко Миовиќ, со 31 јануари 1975 година.

2. За претставник на СФРЈ во Меѓународната банка за обнова и развој се определува Гавра Поповиќ, на работа во Сојузниот секретаријат за финансии, со 1 февруари 1975 година.

3. Со денот на донесувањето на ова решение престанува да важи Решението за отповик и определување на претставник на СФРЈ во Меѓународната банка за обнова и развој, Е. п. бр. 469 од 25 јули 1974 година.

Е. п. бр. 571/74
27 септември 1974 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

СОДРЖИНА:

Страна

894. Одлука за утврдување и распределба на дополнителен износ на глобалната девизна квота за увоз на репродукциони материјали и делови за производство и монтажата на вагони — — — — —	1473
895. Правилник за основните податоци и за начинот на изработката на билансот на планираните средства за општа, заедничка и друга потрошувачка и за извештајот за извршувањето на тој биланс — — — — —	1473
896. Решение за југословенските стандарди за алат и прибор — — — — —	1481
897. Решение за југословенските стандарди од областа на електротехниката и електроиндустријата — — — — —	1482
898. Одлука за измени на Одлуката за мерките за спроведување на кредитната политика во 1974 година — — — — —	1482
899. Спогодба за промена на затечените цени за метални средства за чистење — челичен песок — — — — —	1482
900. Спогодба за промена на затечените цени за градежни плочи за оплата од режана граѓа на иглолисници — — — — —	1483
901. Спогодба за промена на затечените цени за антирабична вакцина и за имунобиолошки препарати за хумана медицина — — — — —	1483
Исправка на Решението за определување на цените за обрасци на патните и други исправи на југословенски државјани и странци — — — — —	1483
Укази — — — — —	1483
Назначувања и разрешувања — — — — —	1484
Меѓународни договори — — — — —	821